

SONY

SONY®

Bluetooth™ Аудио систем

Упатство за употреба

MK

Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница

<http://www.sony.net/>

За излез од дисплеј на демонстрација (DEMO), погледнете на страна 20.



ATRAC AD
AUDIO DEVICE



MEX-BT3600U

© 2008 Sony Corporation



Монтирајте го уредот во контролната табла на вашиот автомобил. За инсталација и конектирање, погледнете го во испорачаното упатство за инсталација/конектирање.

Предупредување ако Вашиот автомобил нема АСС позиција
Поставете ја функцијата Auto Off (стр. 20). Уредот ќе се исклучи комплетно автоматски во подесеното време за заштеда на батериите. Ако не сакате да ја подесите Auto Off функцијата, притиснете и задржете (OFF) додека не се исклучи дисплејот секогаш кога ќе го исклучувате и моторот.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Оваа налепница се наоѓа на долниот дел на шасијата. Налепницата со податоци за оперативниот напон, и сл. се наоѓа на долниот дел на шасијата.



Hereby, Sony Corp., изјавува дека MEX-BT3600U е во согласност со основните барања и слични релевантни одредби од Директива 1999/5/EC.

За пристап и повеќе детали, посетете не на URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Оваа радио опрема не е наменета за употреба во географска околина со радиус од над 20 km од центарот на Нов Исланд, во Норвешка.



Отпад на стара Електрична и Електронска опрема (апликативно во Европската Унија и државите со посебни колективни системи за рециклирање).

Овој симбол на производот и на амбалажата укажува дека овој апарат не треба да се третира како обичен отпад. Наместо тоа, треба да се предаде на посебни колективни центри за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно исфрлање на апаратот, Вие ќе помогнете во спречувањето на потенцијалните негативни последици на природната средина и на човечкото здравје, кои во спротивно можат да бидат загрозувани поради неправилното третирање на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне во зачувувањето на природните ресурси. За повеќе детали и информации за рециклирањето на овој производ, контактирајте ги локалните комунални служби, локалниот центар за рециклирање или продавницата од каде сте го купиле апаратот. Додаток: Далечински управувач.



Отпад на батерии (апликативно во Европската Унија и државите со посебни колективни системи за рециклирање)

Овој симбол на батериите и на нивното пакување укажува дека батериите не треба да се третираат како обичен отпад. Со правилно исфрлање на батериите, ќе помогнете во спречувањето на појава на потенцијално негативни последици на животната средина и човечкото здравје кои во спротивно може да се загрози поради неправилното исфрлање на батериите. Со рециклирањето на овој материјал ќе помогнете во заштитата на природните ресурси.

За сигурност, перформанси или зачувување на податоците за кои е потребна перманентна конекција со вградената батерија, оваа батерија треба да се замени само од квалификуван персонал. За да се уверите дека батериите ќе бидат правилно третирани, предадете го овој производ кога ќе биде скоро потрошен на колективен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема.

За сите други батерии, погледнете го поглавјето за тоа како да ги извадите батериите од производот. Предадете ги потрошените батерии на колективен центар за отпад на батерии.

За повеќе детали и информации за рециклирањето на батериите, контактирајте ги локалните комунални служби, локалниот центар за рециклирање или продавницата од каде сте го купиле апаратот.

BBE MP DIGITAL Произведен под лиценца на BBE Sound, Inc. како една од повеќето патенти во САД: 5510752, 5736897, BBE и BBE симболите се заштитни знаци на BBE Sound, Inc. BBE MP (Minimized Polynomial Non-Linear Saturation). Процес кој го подобрува дигиталниот компресиран звук, како што е MP3, со обновување и подобрување на хармоничноста изгубена од компресијата. BBE MP работи со регенерирање на хармоничноста од изворни материјали, ефективно наоѓање на одушевување, детали и нијанси.

Bluetooth и логото ги поседува Bluetooth SIG, Inc. и нивната употреба од Sony Corporation е лиценцирано. Останатите заштитни марки и нивните имиња се од соодветните сопственици.

SonicStage и неговото лого се заштитни марки на Sony Corporation. "ATRAC" и нивните логоа се заштитени марки на Sony Corporation.



Microsoft, Windows Media, и Windows логото се заштитени марки на Microsoft

Corporation во Соединетите Американски држави и/или други држави.

ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НА "SONY" ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Град	Сервис	Адреса	Телефон
Битола	Тринитрон	нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4 E-mail: btsony@mt.net.mk	++389 47 227236
Гевгелија	Ват	ул. „7-ми Ноември“ бр.4 E-mail: watt@mt.net.mk	++389 34 211804
Охрид	Рит Електроника	бул. „Юристочка“ бр.44А E-mail: ritel@mt.net.mk	++389 46 261281
Скопје	Видео Дата	ул. „Брадфордска“ бр.1 E-mail: info@videodata.com.mk	++389 2 3081700

За дополнителни информации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:

ДТЦ „Палом Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
www.sony.com.mk

Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Belgium



ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ

Почитувани клиенти,

Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY". "SONY" Ви дава гаранција 12 (за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi системи 12, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6) месеци за квалитет на купениот производ од датата на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и снабдување со резервни делови во рок од 5 години.

Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се продолжува за онолку време колку што траела поправката.

Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 30 дена, производот ќе биде заменет со нов.

Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подолу.

Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени во Република Македонија во овластените продавници, снабдувани од "SONY" и е важечка само на територијата на Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора и Албанија.

Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од гаранцијата према своите купувачи.

Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и парагон блок од продавницата од каде е купен производот.

Гаранцијата не важи во следните случаи:

Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување (употреба).

Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за преправање на податоците во гарантниот лист.

Кога има видливи обиди за преправање на фабричкиот број или гаранциската лепенка на производот.

Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервис и/или се правени измени (модификации).

Оштетувања при транспорт, механички оштетен или од природни неприлики.

Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.

Содржина

Добродојдовте! 4

Почеток

Ресетирање на уредот 6
Подесување на часовникот 6
Прилагодување на јачината на звукот 6
Откачување на преден панел 6
Прикачување на преден панел 7
Ставање диск во уредот 7
Вадење на дискот 7

Локација на контролите и основни операции

Аудио функција 8
Bluetooth функција 10

CD

Менија на дисплејот 12
Повторување и забавена репродукција . 12

Радио

Меморирање и примање на станици 12
Автоматски меморирање — BTM 12
Рачно меморирање 12
Прием на меморирани станици 12
Автоматско пребарување 12
Прием на станица преку листа
- LIST 12
RDS 13
Преглед 13
AF и TA подесување 13
Селектирање PTY 14
Поставување CT 14

Bluetooth функции

Пред употреба на Bluetooth функцијата . . . 15
Мени на Bluetooth функцијата 15
Конфигурирање Bluetooth дотерување . 15
Поврзување на овој уред со Bluetooth уред 15
Поврзување со регистриран уред 16
Зборување со слободни раце 16
Повикување 17
Примање на повик 17
Завршување на повик 17
Користење именик 18
Користење веќе поставен број 18
Музичко подесување 18
Слушање музика од аудио уред 18
Ракување со аудио опрема преку овој уред 18
Други дотерувања 18
Дотерување на уред за слободни раце . 19
Бришење на регистрацијата на поврзаниот уред 19
Функција за автоматско поврзување . . . 19

Останати функции

Дотерување на менито —MENU 20
Прилагодување на еквалајзер — EQ3 21
Опционална опрема 21
CD/MD магацин 21
Помошна аудио опрема 22
Ротационен управувач RM-X4S 22

Дополнителни информации







Предупредување 23
Забелешки за дисковите 23
Околу MP3 фајлови 24
Околу ATRAC CD 24
Околу Bluetooth функции 25
Одржување 25
Вадење на апаратот 26
Спецификации 26
Непријатности 27
Пораки за грешки 30

Добредојдовте !

Ви благодариме што се одлучивте за овој Sony Bluetooth™ Аудио систем. Можете да уживате со следни функции:

• CD playback

Репродукција на CD-DA (со содржина на CD TEXT*) и CD-R/CD-RW (MP3/WMA фајлови кои содржат Multi Session (стр. 24)) и ATRAC CD (ATRAC3 и ATRAC3plus формат (стр.24)).

Тип на диск	Ознака на диск	
CD-DA		
MP3 WMA AAC CD		
		

• Радио прием

- Можете да меморирате до 6 станици на фреквенција (FM1, FM2, FM3, MW и LW).
- **BTM** (Најдобра меморија при пребарување): Уредот селектира силни сигнали од станиците и ги меморира.

• RDS сервиси

- Користете FM станица со Радио Систем на податоци (RDS).

• Bluetooth функции

- За повикување без користење на раце преку мобилниот телефон во вашиот автомобил.
- Пренос на именик од мобилниот телефон.
- Пренос на музика од мобилниот телефон или преносен аудио уред.
- HFP 1.5, HSP, A2DP и AVRCP профили се поддржани.

• Прилагодување на звук

- **EQ3 stage2**: можете да одберете едно од 7-те опции на еквалајзерот.
- **DSO** (Dynamic Soundstrage Organizer): Создава подобар амбиент за звучното поле преку синтеза на виртуални звучници, за подобрување на звукот на звучниците, дури и ако се инсталирани на под.
- **BVE MP**: го подобрува дитиалниот компресиран звук како MP3.

* CD TEXT диск е CD-Дакој вклучува информации за дискот, артистот и име на лентата.

SONY®

ГАРАНТЕН ЛИСТ



Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подолу. Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во продавницата од каде е купен производот.

Вид на производ:

XXXXXXXXXXXX

Модел (тип):

Фабрички број:

Купувач

Адреса-Телефон:

Фирма увозник:

Датум на продажба:

Број на фактура (сметкопотврда):

Продавач (адреса и телефон):

Потпис и печат:

Датум:

Сериски Бр. 1234567890

Предупредување

ВО НИЕДЕН СЛУЧАЈ SONY НЕМА ДА СНОСИОДГОВОРНОСТ ПОРАДИ СЛУЧАЈНО ИЛИ ДИРЕКТНО ОШТЕТУВАЊЕ И СЛИЧНИ ПОВРЕДИ ВКЛУЧУВАЈКИ, БЕЗ ЛИМИТИ, ЗАГУБА НА ПАРИ, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ПОДАТОЦИ, ЗАГУБА НА АПАРАТОТ ИЛИ ПОВРЗАНА ОПРЕМА, ПОРАДИ НЕСООДВЕТНО РАКУВАЊЕНА ОВОЈ ПРОИЗВОД, НА НЕГОВИОТ ХАРДВЕР ИЛИ СОФТВЕР.

Важна забелешка!

Безбедна и успешна употреба
Промените или модификациите на овој уред кои не се одобрени од Sony го доведуваат во прашање ракувањето со уредот.
Проверете ги исклучоците, според националните регулативи и лимити за употребата на Bluetooth опремата пред да почнете да ракувате со уредот.

Возење

Проверете ги законите и нормите за користењето на мобилни телефони во околината каде возите. Секогаш внимавајте на возењето, застанете и паркирајте се пред да направит повик или да одговорите на повик ако тоа го бараат условите во кои се наоѓате.

Поврзување со други уреди

Ако сакате да поврзете други уреди, прочитајте го нивното упатство за употреба за детални инструкции.

Радио фреквенција

RF сигналите можат да влијаат на неправилно инсталираната или неадекватната опрема без заштита за магнетните полиња на електронските системи во автомобилот, како електронско палење на системот на автомобилот, електронските брави за заклучување, електронската контрола за мерење набрзината или отварањето на ваздушните перничувања. За инсталација и сервис на овој уред, контактирајте го производителот или овластениот увозник на вашиот автомобил. Погрешната инсталација или сервис можат да бидат опасни и се неважечки за гаранцијата издадена со овој уред.
Консултирајте го производителот на Вашиот автомобил за да се уверите дека употребата на мобилен телефон во автомобилот нема да влијае на електронскиот систем. Уверете се дека сите безжични апарати во вашиот автомобил се правилно монтира ни и дека работат нормално.

Итни повици


Овој Bluetooth електронски уред за автомобил работи со употреба на радио сигнали, мобилни и мрежно како програмирани функции, за кои не може да се гарантира во секакви услови. Затоа не се потпирајте целосно на електронската опрема за важни комуникации (како медицински потреби).
Запаметејте, за да повикувате или да примате повици, хендсфри и електронските уреди поврзани со хендсфри морат да се активираат во сервисната околина со адекватни мобилни сигнали. Итните повици можеби нема да бидат достапни на сите мобилни мрежи или кога одредени провајдери и/или телефонски поставки ја користат оваа функција. Проверете кај локалниот провајдер.

Забелешка за литиумската батерија
Не ја изложувајте батеријата на интензивен извор на топлина, како сончева светлина, оган и сл.

Почеток

Ресетирање на уредот

Пред првата употреба на уредот, или при замена на акумулаторот на автомобилот, или после замена на конекциите, мора да го ресетирате уредот. Откачете го предниот панел и притиснете RESET копче со остар предмет, како пенкало.



Забелешка

Со притискање на RESET копче ќе се избрише подесувањето на часовникот и некои зачувани податоци.

Подесување на часовникот

Часовникот има 24-часовен дигитален систем.

- 1 Притиснете **MENU**.
- 2 Притиснете го џојстикот горе/доле додека не се појави "Setup", потоа притиснете го надесно.
- 3 Притиснете го џојстикот горе/доле додека не се појави "Clock Adjust", потоа притиснете го надесно..
- 4 Притиснете го џојстикот горе/долу да дотерување на саатот и минутите..
За движење кон дигитална индикација, притиснете го џојстикот лево/десно.
- 5 По дотерување на часовникот, притиснете го џојстикот.
Часовникот почнува да работи.

Совет

Часовникот можете да го дотерате автоматски преку RDS опција (стр.14).

Прилагодување на јачината на звукот на секој уред

Кога конектирате преносен аудио уред преку BUS AUDIO IN/AUX IN влезен приклучок, препорачуваме да ја прилагодите јачината на конектираната опрема или прилагодување на звукот за секоја поврзана опрема во менито за подесување на уредот. Видете го "Прилагодување на јачина на звук" на стр. 22, за опрема поврзана преку AUX IN.


Откачување на преден панел

Можете да го откачите предниот панел на уредот за да го заштитите од кражба.

Аларм

Ако го исклучите моторот на OFF позиција, без да го извадите предниот панел, алармот ќе сигнализира неколку секунди. Алармот ќе се вклучи само ако се користи вграден засилувач.

- 1 Притиснете **OFF**.
Уредот се исклучува.
- 2 Притиснете **OPEN**.
Предниот панел се отвара надолу.
- 3 Лизгајте го предниот панел надесно, потоа нежно извлечете го од левиот крај на предниот панел.



Забелешки

- Внимавајте да не ви падне и не употребувајте премногу сила врз предниот панел и екранот.
- Не го изложувајте прениот панел на високи температури или на влага. Избегувајте да го оставате во автомобилот.

Turn ON Bluetooth

Bluetooth дотерувањето е откажано.

→ Вклучете го Bluetooth дотерувањето.

Ако овие предлози не Ви помогнат да го решите проблемот, повикајте го најблискиот Sony сервисен центар.

Ако го дадете уредот на поправка поради непријатности со CD репродукцијата, земете го и дискот кој го предизвикал проблемот.

Пораки за грешки

Аудио функција

Blank Disk

Лентата не е снимена во MD.

→ Ставете MD со снимена лента.

Error

• Дискот е нечист или е свртен наопаку.

→ Исчистете го и ставете го на правилната страна.

• Дискот не се чита поради некаков проблем.

→ Ставете друг диск.

Failure (Свети се додека е притисната копче).

Конекцијата на звучниците/засилувачот не е правилна.

→ Погледнете инсталација за соодветниот модел и обидете се пак.

Load

Магаџинот е наполнет со диск.

→ Причекајте додека не се заврши полнењето.

Local Seek +/-

Локален режим вклучен при автоматско пребарување.

NO AF

Нема алтернативна фреквенција за тековна станица.

→ Притиснете го цојстикот лево/десно додека трепка името на програмата. Уредот започнува да пребарува друга фреквенција со иста PI (Програмска идентификација) ("PI SEEK" се појавува).

NO Disc

Нема ставено диск во CD/MD магаџинот.

→ Ставете диск во магаџинот.

NO Disc Name

На лентата не е запишано името на дискот.

NO Group Name

На лентата не е запишано името на групата на ATRAC CD.

NO ID3 Ознака

Во MP3 фајл не е запишана информација за ID3 ознаката.

NO Information

Текстуална информација не е запишана во ATRAC3/ATRAC3rli или WMA фајл.

NO Magazine

Диск магаџинот не е ставен во CD магаџинот.

→ Ставете го магаџинот.

NO Music

Дискот нема музички фајл.

→ Ставете музичко CD во единицата или MP3.

NO TP

Уредот не продолжува со пребарување на достапни TP станици.

NO Track Name

Името на лентата не е запишана.

Offset

Можеби има внатрешен дефект.

→ Проверете ја конекцијат. Ако индикацијата за грешка стои, консултирајте го најблискиот сервисер.

Push Reset

CD уредот и CD/MD магаџинот не работат за време на проблемот.

→ Притиснете RESET копче (стр. 6).

READ

Уредот ги чита траките и информациите за албумот на дискот /USB уредот.

→ Почекајте додека да заврши читањето и репродукцијата започнува автоматски. Зависно од дискот, може да потрае повеќе од една минута.

"■■■■■■■■■■" или "■■■■■■■■■■"

При премотување брзо напред, сте дошле до почетокот или крајот на дискот и не можете да одите подалеку.

"■■■■"

Карактерот не може да се прикаже.

Bluetooth функција

Busy

Bluetooth процесот не е комплетен.

→ Престанете да примате податоци од именикот.

→ Прекинете ја моменталната работа и причекајте малку.

Connection Complete

Bluetooth конекцијата е комплетна.

Connection Failed

• Неможе да се поврзе со уредот поради проблемот.

• Неможе да се поврзе со уредот бидејќи влезниот пасворд не е точен.

• Временското ограничување за поврзување измина.

Disconnected

Bluetooth сигналот е прекинат.

Empty

• Нема податоци во "Dialed Calls," "Received Calls" или "Phonebook" во менито CALL.

• Нема податоци во именикот кога чувате во Preset Dial.

Error

Податоците од именикот не може да се прими поради проблемот.

HF Device is now available

Хендсфри уред не е поврзан.

Invalid Code

Влезниот безбедносен код не е точен.

Memory Full

• Меморијата за именикот за овој уред е полна додека се примаат податоци од именикот.

• Меморијата за именикот е полна.

Not Available

Bluetooth AUDIO е селектиран како извор, но нема поврзано Bluetooth аудио уред.

No Devices Found

• По барањето не е најден поврзан уред.

• Уредот не е регистриран во "Handsfree Devices" или "Audio Devices."

→ Регистрирајте го уредот во "Handsfree Devices" или "Audio Devices."


Security Locked

Безбедноста е дотерана.

Прикачување на апаратот

Вовлечете го делот **A** од предниот панел кон делот **B** како на сликата, и притиснете ја левата страна додека не кликне.

Притиснете SOURCE на уредот (или ставете диск) за да работите со уредот.



Забелешка

Не ставајте страни тела во внатрешниот дел на предниот панел.

Ставање диск во уредот

1 Притиснете OPEN.

2 Ставете диск (со налепницата нагоре).




3 Затворете го предниот панел.

Репродукцијата започнува автоматски.

Вадење на дискот


1 Притиснете OPEN.

2 Притиснете . Дискот е изваден.


3 Затворете го предниот панел.

Аудио функции

Главен уред



Отстранет преден панел



За детали, погледнете на соодветните страни. Соодветните копчиња на далечинското се исти како функциите на главниот уред.

1 SOURCE копче

За вклучување; менување на извор (Radio/CD/MD^{*1}/Bluetooth AUDIO/AUX).

2 Joystick/LIST копче 13, 22

Сменете во: Дотерување на волуменот. Притиснете нагоре/надолу/лево/десно за: Селектирање на дел од менито.

Притиснете за: Правење дотерување. CD/MD^{*1}:

Притиснете нагоре/надолу за^{*2}:
- Прескокнување групи^{*3}/албуми^{*4} (притиснете).

- Прескокнете групи^{*3}/албуми^{*4} непрекинато (притиснете и држете).

Притиснете лево/десно за:

- Прескокнување на лента (притиснете).

- Прескокнување непрекинато ленти (притиснете, потоа повторно притиснете за околу 2 секунди и држете).

- Премотување/напред на лента (притиснете и држете).

Радио:

Притиснете нагоре/надолу за:

- Примање зачувана станица.

Притиснете лево/десно за:

- Автоматско дотерување на станица (притиснете).

- Рачно наоѓање станици (притиснете и држете).

- Прикажување на листата.

3 MODE копче 12, 21

За селектирање радио станица (FM/MW/LW)/селектирајте на уредот^{*5}.

4 MENU копче

За влез во менито.

5 Прозор со приказ

6 OPEN копче 7

7 OFF копче

За исклучување, стопирање на изворот.

8 Приемник за далечински управувач.

RDS

SEEK започнува по неколку секунди од слушањето

Станицата е не-TP или има слаб сигнал

→ Деактивирајте TA (стр. 13).

Нема објава за сообраќајот.

• Активирајте TA (стр. 13).

• Станицата не пренесува соопштенија за сообраќајот и покрај TP.

→ Побарајте друга станица.

PTY прикажува "NONE."

• Тековната станица не е RDS станица.

• RDS податоци не се примаат.

• Станицата нема специфичен програмски тип.

Bluetooth функција

Поврзаниот уред не ја детектира единицата.

• Дотерајте "Signal" во "ON" (стр.15).

• Дотерајте "Visibility" во "Show" (стр.15).

• Додека е конектиран со друг Bluetooth уред, овој апарат не може да детектира друг уред. Исклучете ја тековната конекција и побарајте нов уред кој сакате да го конектирате.

Исклучениот уред може повторно да се поврзе со селектирање листата на регистрирани уреди.

Уредот не може да детектира поврзан уред.

Проверете го Bluetooth дотерувањето на поврзаниот уред.

Не е можна конекција

• Во зависност од другиот уред, барањето од овој уред може да не биде достапен.

• Во зависност од статусот на другиот уред, барањето од овој уред може да не биде достапно.
→ Побарајте го овој уред од друг уред.

• Проверете го спарувањето и постапките за конекција во упатството на другата направа за да можете да ракувате.

Името на детектираниот уред не се појавува.

Во зависност од статусот на другиот уред, може да не е возможно да го покаже името.

Не се слуша звук за звонење

• Дотерајте го волуменот во "Ring Vol" (стр.17).

• Во зависност од поврзаниот уред, звукот за звонење може да не се праќа правилно.

→ Дотерајте "Ringtone" во "Default" (стр.19).

Гласот на соговорникот е многу слаб

Прилагодете ја јачината на звукот во "Talk Vol" (стр.17).

Ехо или зуење се појавува при телефонски разговор

• Намалете го звукот.

• "ECNC Mode" е дотеран во "off".

→ Дотерајте EC/NC Mode во "Mode 1" или "Mode 2" (стр.19).

• Ако звукот во автомобилот е различен од оној во тел. повик, обидете се да го намалите овој звук.

Пр.: Ако е отворен прозор и има звук од сообраќајот, затворете го прозорот. Ако климатизерот е бучен, намалете ја моќта на климата.

Квалитетот на звукот на тел. е слаб.

Квалитетот на телефонот зависи од состојбата на прием на самиот мобилен.

→ Ставете го автомобилот на место каде можете да добиете подобар сигнал.

Звукот на конектираниот аудио уред е низок (висок).

Јачината на звукот ќе се разликува од самиот аудио уред.

→ Прилагодете ја јачината на звукот на самиот уред

Не се слуша звук од Bluetooth аудио уредот

Аудио уредот е паузирано.

→ Откажете ја паузата на аудио уредот.

Прескокнување на звукот при емитување на Bluetooth аудио уред.

• Намалете го растојанието меѓу уредот и Bluetooth аудио уред.

• Ако Bluetooth аудио уредот е поставен во кутија со која се прекинува сигналот, ивадете ја аудио направата од кутијата.

• Неколку Bluetooth уреди или други направи емитуваат радио бранови во близина.

→ Исклучете ги другите уреди.

→ Намалете го растојанието со другите уреди.

Поврзаниот Bluetooth аудио уред не се контролира

Проверете дали конектираниот Bluetooth аудио уред поддржува AVRCP.

Некои функции не работат.

Проверете кои функции ги поддржува конектираниот уред

Име од друг дел не се појавува кога повикот е примен.

• Друга партија не е зачувана во именикот.

→ Зачувајте го во именикот (стр.18).

• Телефонот што се повикува не е дотеран на праќа телефонски број.

На повикот одговара ненадејно.

Поврзаниот телефон е подесен автоматски да одговара на повиците.

Спојувањето не успеа во Time Over.

Во зависност од конектираниот уред, времето ограничено за спојување може да се намали.

Обидете се да го комплетираате спојувањето навреме со дотерување на едноставна дигитална лозинка.

Звукот за звонење или друга партија за слушање глас од еден звучник.

"Speaker Sel" е дотеран во "FR-L" или "FR-R".

→ Дотерајте "Speaker Sel" во "Front" (стр.19).

Нема звук од звучниците додека трае разговорот.

Ако нема звук од мобилниот, подесете излезен звук на мобилниот до доаѓа преку звучниците на автомобилот

Нема звук

- Јачината е намалена до најниско ниво.
- АТТ функцијата е активирана или Телефонската АТТ функција (кога интерфејс кабелот на автомобилот е поврзана со АТТ lead) е активирана.
- Позицијата на "FAD" контролата не е поставена на 2-канален звучен систем.
- CD магацинот не е компатибилен со диск форматот (MP3/WMA/ATRAC CD)..
- Репродуцирајте со Sony MP3 компатибилен CD магацин или со оваа единица.

Нема бипкање.

- Опцијата е откажана (стр. 20).
- Опционален засилувач е поврзан, а не се користи вградениот засилувач.

Содржината во меморијата е избришана.

- RESET копче било притиснато.
- Повторно меморирајте
- Батеријата за напојување била исклучена.
- Батеријата за напојување не е добро наместена.

Меморираните станици и времето се избришани. Осигурач прегорел. Има шум кога се вклучува моторот на автомобилот.

Каблите не се правилно поврзани со каблите за напојување на втомобилот.

Дисплејот исчезна од/не се појавува на екранот.

- Затемнувањето е дотерано "Dimmer on" (стр.20).
- Дисплејот исчезнува ако притиснете и држете OFF
- Притиснете и држете OFF на единицата додека дисплејот не се прикаже.
- Конекторите не се чисти (стр.26).

DSO не функционира.

Во зависност од типот на внатрешноста на колата или типот на музика DSO можеби нема сакан ефект.

Било кој прикажано мени не се појавува.

→ Дотерајте во "Info All" (стр.20).

CD репродукција

Дискот не влегува.

- Веќе има диск во лежиштето.
- Дискот насилно е ставен во лежиштето на погрешен начин.

Дискот не се чита

- Оштетен или нечист диск.
- CD-R/CD-RW не се за аудио употреба (стр. 24).

MP3/WMA фајлови не се репродуцира.

Дискот не е компатибилен на MP3/WMA формат и верзија (стр. 24).

MP3/WMA потешко се читаат од др.формати

- Кај следниве дискови е потребно повеќе време за читање:
- Дискови со комплицирано снимена содржина.
 - Дискови снимани во Мулти Сесија.
 - Дискови на кои не се додаваат податоци.

ATRAC CD не може да се репродуцира.

- Дискот не е направен од авторизиран програм, како SonyStage или SonicStage Simple Burner.
- Ленти кои не се вклучени во групите не можат да се репродуцираат.

ID3 ознака на MP3 фајл не се покажува правилно.

- Проверете го дотерувањето на "ID3 ознака" (стр.20).
- Потрошувачите во Русија, дотерајте во "RUS"; другите потрошувачи, дотерајте во "EUR".
- Забележете дека дури и ако дотерате во "RUS", ID3 ознаката може да не се прикаже правилно.

Не се движам низ темите на дисплејот

- За дискови со многу карактери, скролањето нема да се изведе,
- "Auto Scroll" е поставено на "OFF"
- Поставете "Auto Scroll on" (стр. 20) или притиснете (SCRL) на далечинскиот управувач

Звукот прескокнува.

- Погрешна инсталација.
- Инсталирајте го уредот под агол помал од 45° во контролната табла на автомобилот.
- Неисправен и нечист диск

Оперативните копчиња не работат. Дискот не излегува.

Притиснете RESET копче (стр. 6).

Радио

Не се примаат станици. Има звук, но не е јасен

- Конектирајте ја антената со контролниот кабел син или црвен антена генераторот на авотмобилот само ако има вграден FM/MW/LW антена приклучок на задното стакло).
- Проверете ја конекцијата на антената во автомобил.
- Автомобилската антена не се издолжува.
- Проверете ја конекцијата на антената на контролниот кабел..
- Проверете ја фреквенцијата.
- Кога режимот DSO е вклучен, звукот понекогаш е попречен од шум.
- Дотерајте го режимот DSO во "off" (стр.21).

Не се меморираат станици

- Меморирајте ја точната фреквенција.
- Преносниот сигнал е слаб.

Автоматско пребарување не се активира

- Подесувањето на локалниот режим не е добро.
- Дотерајте во "Local off" (стр. 20).
- Преносниот сигнал е премногу слаб.
- Изведете рачно пребарување.


При FM прием "ST" трепка.

- Точно најдете ја фреквенцијата.
 - Преносниот сигнал е слаб.
 - Дотерајте во "Mono on" (стр. 20).
- Уредот е во мони режим.
- Поставете "MONO-OFF" (стр. 20).

FM емитувана стерео програма се слуша во моно.

- Единицата е во моно режим за прием.
- Дотерајте во "Mono off" (стр. 20).

Далечински уред RM-X302



- 9 AF (Алтернативна фреквенција/ТА (Вести за сообраќајот) копче 13 Дотерување AF и ТА во RDS.

- 10 Нумерички копчиња CD/MD^{*1}:

- ① : REP 12, 22
- ② : SHUF 12, 22
- ⑤ : BBE MP^{*6} 2

За активирање на BBE MP функцијата, дотерајте "BBE MP on". За откажување, дотерајте "BBE MP off".

- ⑥ : PAUSE^{*6}

За паузирање на репродукција. За откажување, притиснете повторно.

Радио:

За примање меморирани станици (притиснете); меморирани станици (притиснете и држете).

- 11 DSPL (приказ)/PTY (Тип на програм) копче 12, 14

За менување на делови од менито; селектирајте PTY во RDS.

- 12 Отвор задиск 7

За ставање на диск.

- 13 RESET копче 6

- 14 ▲ (ејект) копче 7

За вадење на диск

Следниве копчиња на далечинскиот управувач исто така имаат различни копчиња/функции од уредот.

- 15 ENTER копче

Правење на дотерување

- 16 LIST копче

Правење листа

- 17 Нумерички копчиња

Копчиња од 1 до 6 кои ги делат истите функции како и нумеричките копчиња на уредот.

- 18 ↑ (+)/↓ (-) копчиња

Исто и притискање на дојстикот горе/долу.

- 19 ← (I<<)/→ (P>>) копчиња

Исто и притискање на дојстикот лево/десно.

- 20 SCRL (scroll) копче

Листање на менијата.

- 21 SOUND копче

Селектирање на мени за звук.

- 22 ATT (attenuate) копче

Намалување на звукот. За откажување, притиснете повторно.

- 23 VOL (volume) +/- копчиња

Дотерување на волуменот.

*1 Кога MD менувач е поврзан.

*2 Ако е поврзан менувач, работата е различна, видете стр. 21.

*3 Кога се репродуцира ATRAC CD.

*4 Кога се репродуцира MP3/WMA.

*5 Кога е поврзан CD/MD менувач.

*6 Кога се репродуцира на овој уред.

Забелешки


Ако уредот се исклучи и дисплејот исчезне, не можете да управувате со далечинскиот уред освен ако (SOURCE) се притисне на уредот, или се стави диск за да се активира уредот прево.

Совет

За повеќе детали за менување на батериите, видете го поглавјето "Менување на литиумски батерии на далечинскиот управувач" на стр. 25.

Bluetooth функција

Главна единица



Отстранување на предниот панел



За детали, погледнете на соодветните страни. Соодветните копчиња на далечинското се исти како функциите на главниот уред.

1 SOURCE копче

За вклучување; менување на извор (Radio/CD/MD*/Bluetooth AUDIO/AUX).

2 Joystick

Сменете во: Дотерување на волуменот. Притиснете нагоре/надолу/лево/десно за: Селектирање на дел од менито. Притиснете за: Правење дотерување.

Bluetooth аудио уред*2:

Притиснете лево/десно за:
- Прескокнување ленти (притиснете).
- Премотување/напред на лента (притиснете и држете).

3 Bluetooth копче 15, 16, 17, 19

Да пристапите кон Bluetooth функциите; примање на повик.

4 MENU копче 17

За влез во менито; примање повик.

5 Прозор за приказ

6 OFF копче 17:

За исклучување; прекинување и/или одбивање на повикот.

7 CALL копче 17

За пристап кон телефонските функции; примање на повик.

8 Приемник за далечинскиот управувач

9 Нумерички копчиња

Повикување зачувани броеви.

Bluetooth аудио уред*2:

6 : PAUSE

Паузирање на репродукцијата.

10 Индикатор за Bluetooth

Се пали кога Bluetooth сигналот е влез/излез. Се исклучува кога Bluetooth сигналот ќе се исклучи.

11 Микрофон 16

Безжична комуникација

Систем:

Bluetooth стандардна верзија 2.0

Излез:

Bluetooth Standard Power Class 2 (Max. +4 dBm)

Максимален досег:

прибл. 10 m*1

Фреквенција:

2.4 GHz band (2.4000 – 2.4835 GHz)

Метод на модулација: FHSS

Коматибилни Bluetooth профили*2:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Handsfree Profile)
OPP (Object Push Profile)

*1 Тековниот досег ќе варира зависно од факторите како предмети меѓу уредите, магнетни полиња околу микробранови пещки, статички електрицитет, чувствителност на прием, перформанси на антена, оперативен систем, софтвер, и сл.

*2 Bluetooth стандардните профили укажуваат на намената на Bluetooth комуникацијата.

Засилувачи

Излези: Звучници (sure seal конектори)

Импеданса на звучници: 4 – 8 ohms

Макс. Излезна моќ: 52 W · 4 (at 4 ohms)

ОПШТО

Излези:

Аудио излезни терминали (предн/заден)
Субвуфер излезни терминали (моно)
Моќен антенски преносен терминал
Моќен засилувач

Влезови:

Телефонски АТТ терминал
Терминал за контрола на светлото
BUS влезен терминал
BUS аудио влез/AUX IN терминал
Далечински влезен терминал
Воздушен влезен терминал

Контроли на тон:

Ниско: ±10 dB на 60 Hz или 100 Hz (XPLOD)
Средно: ±10 dB на 500 kHz или 1 kHz (XPLOD)
Високо: ±10 dB на 10 kHz или 12.5 kHz (XPLOD)

Напојување: 12 V DC автомобилска батерија (негативно заземјување)

Димензии: Прибл. 178 x 50 x 183 mm (в/ш/д)

Димензии со прикачување: Прибл. 182 · 53 · 162 mm (в/ш/д)

Тежина: Прибл. 1.2 kg

Испорачана дополнителна опрема:

далечинско: RM-X302
делови за инсталација и конектори (1 сет)

Опционална опрема:

Ротирачко далечинско: RM-X4S
BUS кабли (добиеени со RCA пин кабел):
RC-61 (1 m), RC-62 (2m)
CD магацин (10 диска): CDX-757MX
CD магацин (6 диска): CDX-T70MX, CDX-T69
Селектиран извор: XA-C40
AUX-IN селектор: XA-300
Интерфејс адаптер за iPod: XA-12-IP

Вашиот дилер можеби нема некои од наведените додатоци. Ве молиме да побарате од продавачот за подетални информации.

US и надворешни лиценсирани од Dolby Laboratories.

MPEG Layer-3 аудио кодирана технологија и патентите се лиценсирани од Fraunhofer IIS и Thomson.

Забелешка

Овој уред не може да се поврзе со дигитален пресилувач или со еквалајзер кој е компатибилен со Sony BUS систем.

Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без претходна најава.



- За залемување се користи графит.
- За печатените кола не се користат халогени оксиди.
- Во кабините не се користат халогени оксиди.
- Омотите за пакување се направени од хартија.

Проблеми

Листата подолу ќе Ви помогне да ги решите проблемите кои можат да се појават кај уредот. Ако не можете да го решите проблемот, повикајте го најблискиот сервисен центар. Проверете ги најпрво конекциите и постапките за ракување. Поддршка:

Поддршка

Ако имате прашања околу најновите информации за овој производ, посетете го сајтот подолу:
<http://support.sony-europe.com>

ОПШТО

Нема напојување кон уредот.


- Проверете ја конекцијата. Ако се е во ред, проверете го осигурачот.
- Ако уредот не е и склучен и не се појавува дисплејот, не може да се управува со далечинското → вклучете го уредот..

Антената не се издолжува

. Антената нема можност за издолжување.

Замена на осигурач

При замена на осигурач, внимавајте на Амперите кои се впишани на оригиналните осигурачи. Треба да бидат еквивалентни. Ако некој осигурач прегори, Проверете го напојувањето, и заменете го. Ако повторно прегри, може да има внатрешен дефект. Консултирајте го Sony дилерот.



Чистење на конекторите

Уредот нема да работи добро ако конекторите не се чисти. За да се пречи оваа појава, откачете го предниот панел (стр. 15) и исчистете ги конекторите со памукче навлажнето со алкохол. Не употребувајте премногу сила, можат да се оштетат.



Главен уред


Заден дел на преден панел

1 Извадете ја единицата.


1 Ставете ги двата клуча истовремено додека не кликнат.



2 Повлечете ги клучевите наместо единицата.



3 Лизгајте ја уредот од единицата.



Спецификации

CD Плеер

Сигнал: 120 dB
Фреквенција: 10 – 20,000 Hz
Вибрирање: Под дозволен лимит

Радио

FM

Досег: 87.5 – 108.0 MHz
Антиена терминал: Надворешен конектор
Интер медиална фреквенција: 10.7 MHz/450 kHz
Корисна чувствителност: 9 dBf
Селективност: 75 dB at 400 kHz
Сигнал: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Хармонична дисторзија 1 kHz: 0.5 % (стерео), 0.3 % (моно)

Сепарација: 35 dB at 1 kHz
Фреквенција: 30 – 15,000 Hz

MW/LW


Досег:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz

Антиена терминал: Надворешен конектор
Интермедиаална фреквенција: 10.7 MHz/450 kHz
Чувствителност: MW: 30 µV, LW: 40 µV


Вадење на уредот

1 Извадете ја заштитната рамка

- 1 Откачете го предниот панел (стр. 15).
- 2 Повлечете ги клучевите за ослободување зедно со заштитната рамка.



Далечински уред RM-X302



Забелешки

Ако уредот се исклучи и дисплејот исчезне, не можете да управувате со далечинскиот уред освен ако (SOURCE) се притисне на уредот, или се стави диск за да се активира уредот прево.

Совет

За повеќе детали за менување на батериите, видете го поглавјето "Менување на литиумски батерии на далечинскиот управувач" на стр.25.

Следниве копчиња на далечинскиот управувач исто така имаат различни копчиња/функции од уредот.

12 ENTER копче

Правење на дотерување

13 Нумерички копчиња 15, 16, 17

За внесување броеви (телефонски броеви, лозинка и т.н.). Копчиња од 1 до 6 ги имаат истите функции како и нумеричките копчиња на уредот.

14 * копче 17

15 ↑ (+)/↓ (-) копчиња

Исто и притискање на дојстикот горе/долу.

16 ← (I◀◀)/→ (▶▶I) копче

Исто и притискање на дојстикот лево/десно.

17 VOL (volume) +/- копчиња

Дотерување на волуменот.

18 # копче 17

*1 Кога MD менувач е поврзан.


*2 Кога Bluetooth аудио уред (кој поддржува AVRС од Bluetooth технологија) е поврзан. Во зависност од уредот, некои операции може да не се достапни.

CD

За повеќе детали за селектирање на CD/MD мениувач, видете ја стр.21.

Дисплеј теми

Пример: кога ќе дотерате режим Info (информации) во "All" (стр.20).



- A** Извор/MP3/ATRAC/WMA индикација
- B** Часовник
- C** Број на лента/Изминато време на репродукција, Диск/ име на изведувач, Број на албум/ група Има на албум/група, Име на трака, Текст информации

* Кога репродуцирате MP3, ID3 прикажана е ознаката, кога репродуцирате ATRAC CD, текстуална информација е напишана од SonicStage и т.н., се прикажува и кога репродуцирате се покажува ознаката WMA, WMA.

За промена на тема на дисплеј **C**, притиснете **(DSPL)**; листајте низ прикажаната тема и притиснете **(SCRL)** на далечинскиот управувач или дотерајте "Auto Scroll on" (стр.20).

Совет

Прикажаните теми ќе се разликуваат зависно од типот на дискот, форматот на снимање и дотерувањето. Детали за MP3/ WMA, видете стр. 24; ATRAC CD, видете стр.24.

Повторно и мешано емитување

- 1 За време на репродукција, притиснете **(1)(REP)** или **(2)(SHUF)** додека не се појави бараното подесување.

Избор	Репродукција на...
Повторување лента	Трака континуирано
Повторување албум* ¹	Албум континуирано.
Повторување група* ²	Група континуирано.
Мешан албум* ¹	Албум по случаен избор.
Мешана група* ²	Група по случаен избор.
Мешан диск	Диск по случаен избор.

*1 Кога се емитува MP3/WMA.

*2 Кога се емитува ATRAC CD.

За враќање во нормален режим на репродукција, селектирајте "Repeat off" или "Shuffle off."

Радио

Меморирање и примање станици

Внимание

Кога пребарувате станици додека возите, употребете Best Tuning Memory (BTM) за да не се случи сообраќајна незгода.

Автоматско меморирање — BTM

- 1 Притискајте (SOURCE) додека "TUNER" не се појави.
За промена на фреквенција, притискајте (MODE). Можете да селектирате од FM1, FM2, FM3, MW или LW.
- 2 Притиснете (MENU).
Досплејот за подесување се појавува.
- 3 Приткајте го **џојстикот горе/доле додека не се појави "Receive Mode", а потоа притиснете го надесно.**
- 4 Притиснете го **џојстикот горе/долу додека не се појави "BTM".**
- 5 Притиснете го **џојстикот.**
Уредот ги меморира станиците според редоследот на фреквенциите на нумерираниите копчиња. Звучен сигнал следи за секоје меморирање на станица.

Рачно меморирање

- 1 Додека прима станица што сакате да ја зачување, притиснете и држете на нумеричкото копче ((1) до (6)) додека "MEM" не се појави.

Забелешка

Ако се обидете да зачувате друга станица на истото копче, претходно меморираната станица ќе се избрише.

Совет

Кога RDS станица е меморирана, AF/TA подесувањето исто така се меморира (стр. 13).

Слушање на меморирани станици

- 1 Селектирајте фреквенција и притиснете на копчињата ((1) до (6)).

Автоматско пребарување

- 1 Селектирајте фреквенција, а потоа притиснете го **џојстикот лево/десно да бара станица.**
Скенирањето престанува кога ќе се најде станица. Повторете ја постапката додека не прима саканата станица.

– За детали за ATRAC CD, видете го упатството за SonicStage или SonicStage Simple Burner.

Забелешка

Направете ATRAC CD преку авторизиран програм, како што е SonicStage 2.0 или понов или SonicStage Simple Burner 1.0 или 1.1.

Ако имате било какво прашање или проблем во врска со единицата кое не е застапено во ова упатство, консултирајте се со најблискиот Sony продавач.

Околу Bluetooth функцијата За Bluetooth комуникации

- Bluetooth безжичната технологија работи во досег од околу 10 m.
- Максималниот досег може да варира зависно од пречките (луѓе, метал, сид и сл.) или електромагнетната околина.
- Следниве услови можат да влијаат на чувствителноста на Bluetooth комуникациите.
 - Има пречка како човек, метал, или сид меѓу уредот и Bluetooth уредот.
 - Уред кој користи 2.4 GHz фреквенција, како безжичен LAN уред, безжичен телефон, микробранова печка е во близина на овој уред.
- Бидејќи Bluetooth уредите и LAN (IEEE802.11b/g) користат иста фреквенција, може да се појави пречка во брановите и да резултира со намалување на брзината на комуникација, шум, или невозможна конекција ако уредот се користи во близина на LAN опрема. Затоа, направете го следново:
 - Употребувајте го уредот на 10 m подалеку од LAN опремата.
 - Ако овој уред се користи на 10 m од LAN опрема, исклучете ја LAN опремата.
 - Монтирајте го уредот и Bluetooth уредот што е можно поблиску.
- Микро брановите кои се емитуваат од Bluetooth уредот можат да влијаат на операциите на електронските медицинки уреди. Исклучете го овој уред и другите Bluetooth уреди на следниве локации, бидејќи можат да предизвикаат несреќи.
 - каде постои запалив гас, во болници, воз, авиони, или бензиски станици.
 - во близина на автоматски врати или апарати за пожар
- Овој уред има сигурносен капацитет кој е компатибилен на Bluetooth стандардите кога се користи Bluetooth безжична технологија, но сигурноста можеби нема да биде задоволителна, зависно од подесувањето. Внимвајте кога комуницирате преку Bluetooth безжична технологија.
 - Не сносиме никаква одговорност за протокол на информации за време на Bluetooth комуникација.
 - Конекцијата со сите Bluetooth уреди не може да се гарантира.
 - уред кој има Bluetooth функција треба да ги задоволува Bluetooth стандардите предодредени од Bluetooth SIG, и треба да се автентични.

- Дури и кога конектираниот уред ги задоволува горенаведените Bluetooth стандарди, некои уреди можеби нема да работат правилно, зависно од карактеристиките или спецификациите на уредот.
- Додека разговарате без да го држите телефонот во раце (hands free), може да се појави шум, зависно од уредот или околината.

• Зависно од уредот кој ќе се конектира, можеби ќе биде потребен извесен период пред да започне комуникацијата.


Друго

- Bluetooth уредот може да не влијае на мобилните телефони, зависно од радио брановите и локацијата каде се користи опремата.
- Ако почувствувате непријатни ситуации после употребата на Bluetooth уредот, престанете да ја употребувате Bluetooth направата веднаш. Ако проблемот сеуште постои, консултирајте го најблискиот Sony дистрибутер.

Одржување

Замена на литиумската батерија од далечинското

Под нормални услови, батеријата ќе трае приближно 1 година. (Може да трае и помалку, зависно од условите на употреба). Пред да се потроши батеријата, досегот на далечинското се намалува. Заменете ги батеријата со нова CR2025 литиумска батерија. Употребата на друг тип на батерија може да предизвика оштетување или пожар.



Забелешки за батериите

- Чувајте ги батериите подалеку од децата. Ако голтнат батерија, веднаш консултирајте доктор.
- Избришете ги батериите со крпа, и уверете се дека контактот е добар.
- Внимавајте на поларитетот кога ќе ги ставате батериите.
- Не држете ги батериите со метални пинцети, може да се предизвика spoj.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Батеријата може да експлодира ако не се третира правилно. Не ја полнете, расклопувајте и не ја изложувајте на оган.

Продолжува на наредна страна →

- Пре употреба, исчистете ги дисковите со комерцијално достапна ткаенина за чистење. Избришете го дискот од центар на надвор. Не употребувајте растворувачи како бензин, абразивни средства, или статички спреј наменети за аналогни дискови.



Забелешки за CD-R/CD-RW дискови

- Некои CD-R/CD-RW (зависно од опремата која се користела за снимање и условите) можеби нема да се читаат на овој уред.
- Не можат да се користат CD-R/CD-RW кои не се финализираани.

Музички дискови со заштита од технологија за преснимување

Овој уред е дизајниран за репродукција која е во согласност со Compact Disc (CD) стандард. Од неодамна, различни шифрирани музички дискови се со заштита од можност за преснимување. Внимавајте на податоците на овие дискови, постојат и некои кои не ги задоволуваат CD стандардите и можеби нема да се читаат на овој уред.

Забелешки за двострани дискови

DualDisc е двостран диск кој одговара на DVD снимен материјал од едната страна со дигитален аудио материјал на другата страна. Сепак, бидејќи страната со аудио материјал не ги задоволува Compact Disc (CD) стандардите, репродукцијата не е загарантирана.

Околу MP3/WMA фајлови


MP3, што значи MPEG-1 Audio Layer-3, е музички фајл со компресиран формат. Се компресираат аудио податоците на CD до приближно 1/10 од нивната оригинална големина.

WMA, која означува Windows Media Audio, е музички фајл кој е компресиран. Ги компресира аудио CD податоците до приближно 1/22* од нивната оригинална големина.

* само за 64 kbps

- Единицата е компатабилна со ISO 9660 level 1/level 2 формат, Joliet/Romeo во проширен формат и Multi Session
- Максималниот број на:
 - фолдери (албуми): 150 (вклучувајќи го и коренот и празните фолери.
 - MP3/WMA фајлови (ленти) и фолдери кои ги има во диск: 300 (ако името на фолдерот/фајлот содржи многу карактери, овој број може да стане помалку од 300).
 - карактери кои можат да се прикажат за име на фолдер/фајл е 25 (Joliet) или 50 (Romeo).
- ID3 верзии 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 нанесете само на MP3. ID3 има 30 карактери (1.0 и 1.1) или 50 карактери (2.2, 2.3 и 2.4). WMA има 25 карактери.

Редослед на репродукција на MP3/WMA



Забелешки

- Кога давате име на MP3 фајл/WMA фајл, на крај од името додадете наставка ".mp3"/".wma".
- За време на репродукција на VBR (variable bit rate) MP3/WMA фајл или брзо напред/назад, преостанатото време за репродукција може да не се прикаже правилно.
- Кога дискот е снимен во Multi Session, само првата лента од првиот форматиран дел е препознат (сите други формати се прескоknати). Формати со предност се CD-DA, AT-RAC CD и MP3/WMA.
 - Кога првата лента е CD-DA, се репродуцира само CD-DA од првиот дел.
 - Кога првата лента не е CD-DA, туку е ATRAC CD или MP3/WMA. Ако дискот нема податоци во било кој од овие формати, се прикажува "NO Music".

Забелешки за MP3

- Со сигурност завршете го дискот пред да го употребите на единицата.
- Ако пуштате MP3 со многу голема брзина, како 320 kbps, звукот може да е прекинат.

Забелешки за WMA

- Фајлови најправени со помала компресија не се репродуцираат.
- Фајлови заштитени со авторски права не се репродуцираат.

Околу ATRAC CD

ATRAC3plus формат

ATRAC3, кој означува Adaptive Transform Acoustic Coding3, е аудио технологија за компресија. Се компресираат аудио CD податоците до приближно 1/10 од нивната оригинална големина. ATRAC3plus, кој е формат на ATRAC3, компресира аудио CD податоците до приближно 1/20 од нивната оригинална големина. Уредот прифаќа ATRAC3 и ATRAC3plus формат. Карактерите за текстот се со SonicStage приказ.

ATRAC CD

ATRAC CD е снимена аудио CD кој е компресиран со формат ATRAC3 или ATRAC3plus преку авторизиран програм, како SonicStage 2.0 или понов, или SonicStage Simple burner.

- Максимален број на:
 - фолдери (групи): 255
 - фајлови (ленти): 999
- Се прикажуваат карактери за име на фолдер/фајл и текстуални информации напишани од SonicStage.


Совет

Ако ја знаете фреквенцијата на станицата која сакате да ја слушате, притиснете и задржете го џојстикот лево/десно да лоцирате приближна фреквенција, потоа притиснете го џојстикот лево/десно за фино прилагодување на бараната фреквенција (рачно пребарување).

Примање станица низ листа - LIST

Можете да листате фреквенции.

- 1 Селектирајте фреквенција, а потоа притиснете го џојстикот. Фреквенцијата се појавува.



- 2 Притискајте го џојстикот горе/доле додека не се појави саканата станица.

- 3 Притиснете го џојстикот за да ја примите станицата.

Екранот се враќа во нормален режим за примање.


RDS

Преглед

FM станиците со Радио Систем за Податоци (RDS) сервис испраќаат беззвучни дигитални информации заедно со радио програмата.

Дисплеј

Пример: кога ќе дотерате режимот Info (информации) во "All" (стр.20).



- A Радио фреквенција
- B TA/TP/AF*1
- C Часовник
- D Поставен број
- E Фреквенција*2 (Име на Програмскиот сервис), RDS податоци

*1 Кога Info (информации) "All" е дотеран:
 - "TP" се пали додека се прима "TP"
 - "TA"/"AF" се пали додека "TA/AF" е вклучен..

*2 При прием на RDS станица, "RDS" се прикажува лево од станицата.

RDS срвиси

Уредот автоматски обезбедува RDS срвиси:

AF (Алтернативни фреквенции)

Селектира и вклучува станица со најсилни сигнали во мрежата. Со користење на оваа функција, можете континуирано да слушате иста програза при патување ан долги растојанија без да мора да ја барате истата станица рачно.

TA (Соопштенија за сообраќај)/TP (Програма за сообраќај)

Објава на тековни информации за сообраќај /програми. Сите информации кои ќе се примат ќе го прекинат тековниот извор.

PTY (Програмски типови)

Приказ на тип на програмата која се прима. Ја пребарува и тековно селектираната програма.

CT (Часовник)

CT податоците од RDS емитувањето го подесува часовникот.

Забелешки

- Зависно од државата/регионот, не сите RDS функции можат да бидат достапни.
- RDS нема да работи ако сигналот е премногу слаб или ако вклучената станица не емитува RDS податоци.

Поставување AF иТА

- 1 Притискајте (AF/TA) додека не се појави бараното подесување.

Селектирајте За да...

AF on	активирање AF/деактивирањеTA.
TA on	активирање TA /деактивирање AF.
AF/TA on	активација на AF и TA заедно.
AF/TA off	деактивирање на AF и TA.

Меморирање RDS станици со AF и TA подесување

Меморирајте RDS станици заедно со AF/ TA подесување. Ако ја користите BTM функцијата, само RDS станици се меморираат со исто AF/TA подесување. Ако меморирате рачно, можете да меморирате заедно RDS и не-RDS станици за AF/TA подесувања посебно.

- 1 Поставете AF/TA, и меморирајте ја станицата со BTM или рачно.

Продолжува на следната страна →

Поставување на волуменот на објавата за сообраќајот

Можете да го поставите нивото на волуменот на објавата за сообраќајот за да не пропуштите да го слушнете.

- 1 Завртете го ڏојстикот за да го дотерате нивото на волуменот.
- 2 Притиснете и држете AF/TA додека не се појави "TA Vol".

Примање на итни соопштенија

Со AF или TA вклучени, итните соопштенија автоматски ќе го прекинат емитувањето на тековниот извор.

Останете со една регионална програма — REG

Кога AF е вклучено: фабричкото подесување на уредот го ограничува приемот на одреден регион и нема да бидете префрлени на друг регион со појаки сигнали.

Ако го напуштите ова подесување, поставете "Regional off" во подесувањето за време на FM приемот (стр. 20).

Забелешка

Оваа функција не работи во Англија и некои други подрачја.

Локални Линк функции (UK само)

Со оваа функција можете да одберете други локални станици во околината, дури и ако не се меморирани на нумерираниот копчиња.

- 1 При FM прием, притиснете копчиња ((1) до (6)) на кој постои локалната станица.
- 2 После 5 секунди, пак притиснеет го бројот на локалната станица.
Повторете ја постапката додека не се вклучи локалната станица.

Селектирање на PTY

1 Притиснете (PTY) при FM прием.



Тековниот тип на програмата и името се појавуваат ако станцата емитува PTY податоци.

- 2 Притиснете го ڏојстикот горе/долу додека не се појави бараниот тип на програма.
- 3 Притиснете го ڏојстикот.
Уредот почнува да пребарува станици кои емитуваат таков тип на програма.

Тип на програми

News (Вести), **Current Affairs** (Тековни афери), **Information** (Информации), **Sport** (Спорт), **Education** (Едукација), **Drama** (Драма), **Ccultures** (Култура), **Science** (Наука), **Varied Speech** (Разно), **Pop Music** (Популарна музика), **Rock Music** (Рок музика), **Easy Listening** (Лесна музика), **Light Classics M** (Лесна класична), **Serious Classics** (Класична), **Other Music** (Др. музички типови), **Weather & Metr** (Време), **Finance** (Финансии), **Children's Progs** (Детски програми), **Social affairs** (Социјални афери), **Religion** (Религија), **Phone In** (отворена програма), **Travel & Touring** (Патување), **Leisure & Hobby** (Одмор), **Jazz Music** (Џез музика), **Country Music** (Кантри музика), **National Music** (Национална музика), **Oldies Music** (Евергрини), **Folk Music** (Фолк музика), **Documentary** (Документарна)

Забелешка

Не можете да ја употребувате оваа функција во држави/региони каде нема PTY.

Поставување СТ

1 Вклучете "СТ on" во подесување (20).

Забелешки

- СТ функцијата може да не работи и ако има емитување од RDS станица.
- Може да има мала разлика меѓу времето на СТ функцијата и тековното време.

Менување на правецот за работа

Работниот правец на контролите се фабрички поставени како што е прикажано.

За зголемување



За намалување

Ако далечинскиот управувач треба да го префрлите на десната страна на управуваната колона, можете да го вратите правецот на работа.

- 1 Додека притискате на VOL контролат, притиснете и држете **SOUND**

Дополнителни информации

Предупредување

- Ако Вашиот автомобил е паркиран директно на сонце, дозволете прво уредот да се олади преда да го вклучите.
- Вклучете ја антената, и таа автоматски ќе се издвоји додека уредот работи.

Кондензација

Кога врне во многу влажни реони, мпоже да се појави кондензација во внатрешните леќи на уредот и на неговиот дисплеј. Ако се појави ова, уредот нема да работи добро. Затоа, извадете го дискот и почekaјте околу еден час додека да испари влагата.

За одржување на квалитетен звук

Внимавајте да не Ви се истури сок или слични тености во уредот или на дискотите.

Забелешки за дискотите

- За да бидат дискотите чисти, не ја допирајте нивната работна површина. Држете ги дискотите на аглите.
- Чувајте ги дискотите во нивните опаковки или книжни футроли кога не се користат.
- Не ги изложувајте дискотите на висока температура. Не ги оставајте на контролната табла.
- Не прикачувајте етикети, и не ги допирајте со лепливи прсти. Може да дојде до дефект.



- Не употребувајте дискови со налепници. Следниве проблеми можат да се појават ако се употребуваат такви дискови:
 - Дискот нема да може да се извади (поради одлепувањето и гужвањето на налепницата во механизмот).
 - Неможност за читање на аудио податоците (пр. прескокнување, или ќе нема репродукција) поради гребнењето на дискот.
- Дискови со нестандарден облик (пр. срце, квадрат, ѕвезда) не можат да се репродуцираат. Обидот да вклучите ваков диск може да предизвика сериозни оштетувања на плеерот.
- Не можат да се репродуцираат 8 cm (3 1/4 in) CDa.

Повторено и мешано емитување

1 За време на репродукцијата, притиснете (1) (REP) или (2) (SHUF) повеќепати додека саканото мени не се појави.

Селектирајте	За емитување
Repeat Disc ¹	непрекинато диск.
Shuffle Changer ^{*1}	ленти во магацинот по случаен редослед.
Shuffle All	ленти во сите единици по случаен редослед.

*1 Кога еден или повеќе CD/MD магацини се поврзани.

*2 Кога еден или повеќе CD магацини, или два или повеќе MD магацини се поврзани.

За враќање во нормален режим на репродукција, селектирајте "Repeat off" или "Shuffle off".

Совет
"Shuffle All" е ги меша лентите меѓу CD единиците и MD магацините.

Лоцирање на диск по име - LIST

Можете да селектирате диск од листата кога CD магацинот со можност за CD TEXT или MD магацин е поврзан.

Ако назначите име на диск, името се појавува во листата.

- 1 За време на репродукција, притиснете го џојстикот. Бројот на дискот или името на дискот ќе се појава.
- 2 Притиснете го џојстикот горе/долу додека саканиот диск не се појави.
- 3 Притиснете го џојстикот за репродуцирање на диск. Екранот се враќа во нормален режим за репродукција.

Помошна аудио опрема

Можете да поврзете опрема по избор Sony портабл уред со BUS AUDIO IN/AUX IN на единицата. Ако магацинот или друг уред не е поврзан, единицата Ви овозможува да слушате на портабле уред на звучниците.

Забелешка

Кога поврзувате портабл уред, бидете сигурни дека BUS CONTROL IN не е поврзан. Ако уредот е поврзан со BUS CONTROL IN, "AUX" не може да се селектира од (SOURCE).

Совет

Кога ги поврзувате и двата портабл уред и магацинот, употребете AUX-IN селектор по избор.

Селектирање помошна опрема

- 1 Притиснете (SOURCE) непрекинато додека не се појави "AUX".
Работете на самиот портабл уред.

Прилагодување на нивото на волуменот


Дотерајте го волуменот за секој поврзан аудио уред пред започнување со репродукцијата.

- 1 Намалете го волуменот на единицата.
- 2 Притиснете (SOURCE) непрекинато додека "AUX" не се појави.
- 3 Започнете со репродукција на портабл аудио уред со умерен волумен.
- 4 Дотерајте го волуменот колку што обично си слушате.
- 5 Дотеравање на нивото на волуменот, следете го "Дотеравање на менито - MENU" на стр.20. Влезниот степен е прилагодлив од -6 dB до +6 dB.

Далечински управувач


Ставање етикети

Ставете назначена етикета во зависност од како го поставувате далечинскиот управувач



Локација на контролите

Соодветните копчиња на далечинскиот управувач ги имаат истите функции како и тие на единицата.



Следните контроли на далечинскиот управувач имаат различна команда од тие на единицата.

- **PRESET/DISC контрола**
Исто како и притискање на џојстикот горе/долу на единицата (притиснете и завртете).
- **Vol (volume) контрола**
Исто како и вртење на џојстикот на единицата (завртете).
- **SEEK/AMS контрола**
Исто како и притискање на џојстикот лево/десно на единицата (завртете или завртете и држете).

* Не е достапно за оваа единица.

Bluetooth функции

Пред да ја употребувате Bluetooth функцијата

Работење со мени на Bluetooth функцијата

Дотеравањето на Bluetooth ќе се конфигурира од менито за Bluetooth функцијата или пак од менито CALL. Работење со менито генерално може да се изведе преку џојстикот.

- 1 Притиснете (Bluetooth) или (CALL).
Менито за Bluetooth функцијата или CALL менито се појавува.
- 2 Притиснете го џојстикот горе/долу додека саканото мени за дотеравање не се појави, потоа притиснете го надесно.
Дигиталната индикација се движи надесно (селектирање дотеравање).
- 3 Притиснете го џојстикот горе/долу за селектирање дотеравање, потоа притиснете го.
Дотеравањето е комплетно.
- 4 Притиснете (Bluetooth) или (CALL).
Се покажува нормален екран.


Внесување карактер

Притиснете го џојстикот горе/долу за селектирање карактер и притиснете лево/десно за движење на курсорот. Карактери што можат да се внесат се A-Z, a-z, 0-9 и празно место.

Конфигурирање на Bluetooth Settings

Пред да го поврзете со Bluetooth уред, конфигурирајте го Bluetooth Settings на уредот.

- 1 Притиснете (Bluetooth).
Се појавува менито за Bluetooth функција.



- 2 Селектирајте "Bluetooth Settings".
- 3 Селектирајте сакано мени.
- 4 Селектирајте дотеравање.
- 5 Притиснете (Bluetooth).

Bluetooth Settings мени

"•" ги покажува фабричките дотеравања.

Сигнал

За менување на Bluetooth излезниот сигнал на овој уред во "ON" или "OFF".

- "ON": за излез на Bluetooth сигналот (RF 2.4 GHz).
 - "OFF" (•): за недозволување на други уреди да пребаруваат.
- Бидете сигурни дека сте дотерале во "Show" кога го барате овој уред од Bluetooth уредот.

Видливост

За овозможување на друг Bluetooth уред да го бара овој уред.

- "Show": дозволување на друг уред да бара.
 - "Hide" (•): недозволува на друг уред да бара.
- Бидете сигурни дека сте дотерале во "Show" кога барате за овој уред од Bluetooth уредот.

Име на уредот

За менување на името на овој уред прикажан на поврзаниот уред. (Фабричко дотеравање: "Xplod") Селектирајте "Rename" и внесете карактери. Најмногу до 12 карактери можат да се внесат.

За враќање на "Xplod", селектирајте "Default" → "yes".

Забелешка

За детали за дотеравање на друг Bluetooth уред, видете ги нивните упатства.


Спојување и поврзување на овој уред со Bluetooth уред

Кога поврзувате Bluetooth уред прв пат, потребна е општа регистрација. Ова е наречено "спојување". Оваа регистрација е потребна само за првиот пат, за овој уред и другиот уред автоматски меѓусебно да се препознаат идниот пат. (Во зависност од уредот, можеби ќе треба за секое поврзување да ја внесете шифрата).

Барање на Bluetooth уред од овој уред

Проверете дали другиот Bluetooth уред е дотеран да дозволува предвремено барање.

- 1 Притиснете (Bluetooth).
Се појавува менито за Bluetooth функција.
- 2 Селектирајте "Connectivity" → "Search".



Продолжува на наредна страна →

Процесот на барање за компатабилен уред започнува, потоа во листата се појавува откриеното име на уредот. Ако името на уредот не може да се разбере, ќе се прикаже како "Unknown".
Времето за барање варира во зависност од бројот на Bluetooth уредите.


3 Селектирајте уред за поврзување.
Спојувањето започнува.

4 Внесување лозинка*.

Внесете иста лозинка за овој уред и поврзаните уред преку џојстикот или пак далечинскиот управувач. Лозинката може да биде кој било селектиран број или одреден број од поврзаниот уред. За детали, видете го упатството за поврзување уреди.



5 Притиснете го џојстикот за потврда.
"Connected" се појавува и поврзувањето е комплетно.
"↵" или "↶" се појавува за време на поврзувањето.



* Лозинката може да се појави како "passkey", "PIN code", "PIN number" или "Password", и сл. во зависност од уредот.

Барање на овој уред од Bluetooth уредот

Проверете дали "Visibility" во мениот Bluetooth Setting е дотеран во "Show" (стр.15).

1 Дотерајте го поврзаниот уред за барање.

2 Кога ќе се појави "Allow Connection?", селектирајте "yes".
Поврзувањето започнува.

Во зависност од уредот, се појавува екран за внес на лозинка.

3 Внесете ја лозинката на поврзаниот уред.

4 Притиснете го џојстикот за потврда.
"Connected" се појавува и поврзувањето е комплетно.
"↵" или "↶" се појавува за време на поврзувањето.

Совет

Лозинката исто така може да се внесе преку нумеричките копчиња на далечинскиот управувач.

Забелешка

- Додека поврзувате со Bluetooth уред, овој уред не може да се открие од друг уред. За да се открие, откачете го моменталното поврзување и барајте го овој уред преку друг уред.
- Во зависност од уредот, барањето од оваа единица може да не е можна. Во овој случај, барајте ја оваа единица од друг поврзан уред.
- Ако ја барате оваа единица и меѓусебно во исто време се бараат, овој уред нема да го препознае поврзаниот уред.
- Ќе потрае извесно време за барање или поврзување.
- Во зависност од уредот, екранот за потврдување за поврзувањето ќе се појави пред да ја внесете лозинката.
- Ограниченото време за внесување на лозинката е различно во зависност од уредот.
- Овој уред може да регистрира најмногу до 6 уреди за хендсфрее и аудио уреди.
- Овој уред не може да се поврзе со уред кој поддржува само HSP (Head Set Profile).

Поврзување со регистрирани уреди

Уредите еднаш регистриран се споени и поврзани со овој уред. Можете да селектирате регистриран уред и да го поврзете.

1 Притиснете Bluetooth.

2 Селектирајте "Connectivity" → "Handsfree Devices" или "Audio Devices".

Се појавува листата на регистрирани уреди.

3 Селектирајте уред за поврзување.

4 Селектирајте "Connect".

"Connected" се појавува и поврзувањето е комплетно.
"↵" или "↶" се појавува за време на поврзувањето.

Стопирање на поврзувањето

Селектирајте "Disconnect" → "yes" во чекор 4.

Совет

Во зависност од уредот, можете да ја селектирате оваа единица од уредот и потоа поврзете.

Зборување со слободни раце

Претходно проверете дали оваа единица и мобилниот телефон се поврзани (стр.15, 16)

Забелешка

- За детали за работата кога мобилен телефон со Bluetooth аудио е поврзан и работи како аудио уред, видете "Слушање музика од аудио уред" на стр.18.
- Микрофонот на оваа единица е поставен на предниот дел (стр.10). Немојте да го криете микрофонот со лента и т.н.
- Дури и ако ја активирате АТТ функцијата за време на повикот, излезниот звук нема да ослабе.

BTM (стр.12.)

Sound

EQ3 Preset (EQ3 поставен)

За селектирање на тип на еквилајзер: "Xplod," "Vocal," "Edge," "Cruise," "Space," "Gravity," "Custom" или "Off" (●).

EQ3 Tune (EQ3 дотеран)

Видете "Прилагодување на еквилајзерот" на стр.21.

DSO

За селектирање на режимот DSO: "1," "2," "3" или "off" (●). Што поголем број, поголемо покачување на ефектот.

Balance (Балансирање)

За приспособување на балансот меѓу десниот и лев звучник: "R10" - "±0" (●) - "L10"

Fader (Регулатор на јачина)

За приспособување на на балансот меѓу преден и задниот звучник: "F10" - "±0" (●) - "R10".

Subwoofer (Субвуфер)

За приспособување на волуменот на субвуферот: "+10" - "±0" (●) - "-10".
("∞"е прикажано како најниско дотерување).

LPF (Филтер за ниски фреквенции)

За селектирање на субвуфер исклучена фреквенција: "off" (●), "125Hz" или "78Hz".

AUX Level

За приспособување на нивото на волуменот за секоја поврзана помошна опрема. Ова дотерување ја поништува потребата за приспособување на нивото на волуменот меѓу изворите (стр.22).

Прилагодливо ниво: "+6 dB" - "±0dB" (●) - "-6dB".

* Кога единицата е исклучена.

Прилагодување на еквилајзерот - EQ3 Tune

"Custom" од EQ3 Ви овозможува сами да направите дотерување на еквилајзерот.


- Селектирајте извор, потоа притиснете
- Селектирајте "Sound" → "EQ3 Preset" → "Custom" преку џојстикот.
- Селектирајте "EQ3 Tune" преку џојстикот.
- Селектирајте сакана фреквенција од "LOW," "MID" и "HI".
- Селектирајте фреквенција која сакате да ја дотерате.

Прилагодливи фреквенции во секој опсег:

LOW: 60 Hz или 100 Hz
MID: 500 Hz или 1.0 kHz
HI: 10.0 kHz или 12.5 kHz

6 Приспособување на еквилајзерот.

Нивото на волуменот е прилагодливо во 1dB, од -10 dB до +10 dB.



7 Притиснете го џојстикот.

Повторете од чекор 4 до 7 за приспособување на друга фреквенција.

За враќање на фабричкото дотерување на еквилајзерот, селектирајте "Initialize" → "Yes" во чекор 4.

Совет


Други типови на еквилајзери исто така можат да се приспособат.

Опционална опрема

CD/MD магацин

Селектирајте магацин

- Притиснете SOURCE непрестано додека "CD" или "MD" не се појават.
- Притиснете MODE непрестано додека саканиот магацин не се појави.



Репродукцијата започнува.

*1 Кога се емитува MP3.

*2 Кога се емитува MDLP.

Прескокнување алумби и дискови

- За време на репродукцијата, притиснете го џојстикот горе/долу

За прескокнување Притиснете горе/долу

албум	и држете за момент, потоа ослободете.
албум непрекинато	и држете околу 2 секунди од првото ослободување.
дискови	непрекинато.
диск непрекинато	потоа повторно притиснете околу 2 секунди и држете.

Други функции

Дотерување на менито -MENU

- 1 Притиснете **MENU**.
- 2 Притиснете го џојстикот горе/долу додека саканиот дел од менито не се појави, потоа притиснете го десно. Менито се менува на следниов начин.
Setup ↔ **Display** ↔ **Receive Mode** ↔ **Sound**
- 3 Притиснете го џојстикот горе/долу додека саканото дотерување не се појави, потоа притиснете го десно. Дигиталното означување се движи на десна страна (селектирано дотерување).
- 4 Притиснете го џојстикот горе/долу да селектирате дотерување, потоа притиснете го.
Дотерувањето е комплетно.
- 5 Притиснете **MENU**.
Дисплејот се враќа во нормален режим за репродукција/прием.

Забелешка

Прикажаните менија се разликуваат во зависност од изворот и дотерувањето.

Совет

- Можете да одите на следното ниво од менито со притискање на џојстикот.
 - Во чекор 5, притиснете го џојстикот лево додека не се појави "EXIT", потоа притиснете го џојстикот, наместо да притиснете **MENU**.
 - Можете да влезете во менито за дотерување на звукот директно со притискање на **SOUND** на далечинскиот управувач.
- Следниве делови можат да се дотеран (следете ги соодветните стр за повеќе детали).
"●" ги покажува фабричките дотерувања.

Setup

Clock Adjust (Часовник) (стр. 6)

CT (Време)

За дотерување "on" или "off" (●) (стр. 13, 14).

БЕЕР

Да дотерате "on" (●) или "off".

RM (Далечински управувач)

За ракување со оперативните функции преку контролите на далечинското.

– "NORM" (●): за користење на далечинското по фабричко подесување.

– "REV": Кога ќе го поставите далечинското на десна страна од воланот.

AUX-Audio* (AUX Аудио)

Активирање на AUX дисплеј "on" (●) или "off" (стр. 22).

Version* (Верзија)

За прикажување на дел од софтверската верзија на единицата.

Display

Image

Дотерување на неколку прикажани слики.
– "SpaseProducer" (●): правење на анимирана екранска шема во исто време со музика.
– "off": да не прикажува никаква слика.
– "All": непрекинато листање низ прикажаните слики во сите прикажани режими.
– "SA 1-5": прикажување на Spectrum Analyzer.
– "Movie 1-3": прикажување на филм.
– "Wallpaper 1-3": прикажување на заднинска слика.
– "SA All"/"Movie All"/"Wallpaper All": непрекинато листање низ прикажаните слики во секој режим.

Info (Информации)

Прикажување на делови од менито (во зависност од изворот и т.н.).
– "All": прикажување на сите делови од мени.
– "Simple" (●): да не прикажува ништо.
– "Clear": менијата автоматски да исчезнуваат.

Demo (Демонстрација)

За дотерување на "on" (●) или "off".

Dimmer (Пригушено светло)

За менување на светлината на екранот.
– "Auto" (●): автоматски затемнување на екранот кога ќе го вклучите.
– "on": затемнување на екранот.
– "off": за деактивирање на затемнувањето.

Auto Scroll (Автоматско листање)

За автоматско листање низ прикажаните менија кога дискот/албумот/група/лента е сменета.
– "on": за листање.
– "off" (●): да не листа.

ID3 Tag (ID3 етикета)

Менување на приоритетот на прикажаниот тип на ID3 етикета (кога CD е селектирано како извор).
– "EUR" (●): Предност за прикажување од Западна Европа.
– "RUS": Предност за кириличен приказ.

Receive Mode

Local (Локален режим)

– "off" (●): дотерување на нормален прием.
– "on": дотерување само во станица со појак сигнал.

Моно (Моно режим)

За подобрување на слаб FM прием, селектирајте моно режим за прием.
– "off" (●): слушање на стерео пренос во стерео.
– "on": слушање на стерео пренос во моно.


Regional (Регионален)

За да дотерате "on" (●) или "off" (стр.14)

Телефонирање

Можете да повикате од поврзаниот мобилен телефон со работење на оваа единица.

1 Притиснете **CALL**.



- 2 Селектирајте мени по следниов редослед, а потоа притиснете го џојстикот за започнување на повик.

CALL мени

Бирани броеви*

Селектирајте од бираните броеви. (Максимум зачувани имиња и тел. броеви: 10)

Име и бр. на телефон за повик → "Call".

Селектирајте "Delete" за бришење на името и тел. број, "Delete All" чистење на меморијата.

Примени позиви*

Селектирајте од примените позиви. (Максимум зачувани имиња и тел. броеви: 10).

Име и бр. на телефон за повик → "Call".

Селектирајте "Delete" за бришење на името и тел. број, "Delete All" чистење на меморијата.

Именик*

Селектирајте од именикот. (Максимум зачувани имиња и тел. броеви: 50).

"Contact List" → Име за повикување → име и телефонски број.

За детали како да меморирате во именикот, видете "Користење на именикот" на стр.18 и "Дотерување на хандсфри уредот" на стр.19.

Бирање

За внесување на телефонскиот број употребете го џојстикот или далечинскиот управувач. За внес на "+", притиснете и држете на копчето 0 на далечинскиот управувач.

Поставено бирање*

Селектирајте го телефонскиот број зачуван на нумеричкото копче.

Поставете број (P1 - P6) → "Call".

За детали како да зачувате во нумеричките копчиња, видете "Употреба на Поставено бирање" на стр.18.

* Ако дотерате "Security" (стр.19), "Security Locked" ќе се појави и работата не е достапна.

Совет

- Поставеното бирање исто така Ви овозможува да повикате број со притискање на нумеричкото копче двапати по притискањето на **CALL**.

- За менијата "Бирани броеви", "Примени повици" и "Поставени броеви", можете да повикате со притискање на **CALL** додека тел. број е прикажан.

Поставување на јачината на звукот за звонење и гласот

Можете да го поставите нивото на јачината на звукот за звонење и гласот.

За дотерување на звукот за звонење:

Завртете го џојстикот додека телефонот звони. "Ring Vol" се појавува и јачината на звонење е дотерана.

За дотерување на јачината на гласот:

Завртете го џојстикот додека бирате. "Talk Vol" ќе се појави и јачината на гласот е дотеран.

Праќање DTMS (Dual Tone Multiple Frequency) тонови

Можете да пратите DTMF тон.


За да пратите DTMF тон, употребете го џојстикот или притиснете на побарано нумеричко копче (0-9, * или #) на далечинскиот управувач додека повикувате.

Примање повици

Кога примате повик, звукот за звонење се слуша од звучниците.

За повеќе детали за дотерување на примање повици и за време на бирање, видете "Дотерување на хандсфри уред" на стр.19.

1 Кога примате повик, притиснете или



Телефонскиот повик започнува.

За одбивање на повикот

Притиснете **OFF**.

Совети

- Ако го вклучите "Auto Answer", телефонскиот повик автоматски започнува во подесеното време (стр.19).
- Ако **CALL** е поставен за време на повикот, хандсфри функцијата е деактивирана и микрофонот и звучникот на мобилниот телефон се активирани. Во овој случај, Bluetooth поврзувањето може да не успее во зависност од мобилниот телефон.

Завршување на повикот

1 Притиснете **OFF**.

Кога повикот ќе заврши, времето на заборување се појавува за неколку секунди.

Продолжува на наредна страна →

Употреба на именикот

Примање информации од именикот од мобилниот телефон

- 1 Селектирајте "Phone Settings" од Bluetooth мениот.
- 2 Селектирајте "Receive PB." "Waiting..." се појавува.
- 3 Пратете ги податоците од именикот преку мобилен телефон. "Data Receiving..." ќе се појави додека ги примате податоците. "Complete" ќе се појави кога примањето е комплетно.

Забелешки

- Пред да ги примите податоците од именикот, откачете ги мобилните телефони или аудио уреди.
- За откажување на преносот на податоците, работете со мобилниот телефон. Преносот не може да се откаже од единицата.

Чување броеви од "Dialed Calls" или "Received Calls"

- 1 Селектирајте "Dialed Calls" или "Received Calls" од мениот CALL.
- 2 Селектирајте тел.број да зачувате, а потоа селектирајте "Save."
- 3 Внесете го името. Најмногу до 20 карактери може да се внесат.
- 4 Селектирајте "Save?" → "yes".

Забелешка

Најмногу до 50 тел.броеви може да се зачуваат во Именикот. Ако се обидете да зачувате повеќе од 50 броеви, ќе се појави пораката "Memory Full".

Бришење од именикот

- 1 Селектирајте "Phonebook" → "Contact List" од мениот CALL.
- 2 Селектирајте име за да го избришете.
- 3 Селектирајте "Delete Contact" → "yes".

За бришење на цел именик, селектирајте "Delete All" во чекор 1. По бришењето, потврдете дека цел именик е правилно избришан.

Менување име во именикот

- 1 Селектирајте "Phonebook" → "Contact List" од мениот CALL.
- 2 Селектирајте го името за да го смените.
- 3 Селектирајте "Edit Name", потоа внесете го новото име.

Користење на поставен број

Чување на поставен број

Можете да чувате тел. број од именикот во Preset Dial.

- 1 Селектирајте "Preset Dial" од CALL мени
- 2 Селектирајте поставен број (P1-P6) за меморирање, потоа селектирајте "Preset Memory".
- 3 Селектирајте име за зачувување.
- 4 Селектирајте тел. број за селектираното име.
- 5 Селектирајте "yes" кога ќе се појави "Save?".

Забелешка

За менување на регистрираниот поставен број, избришете ја постоечката регистрација, а потоа зачувајте нов телефонски број.

Бришење на поставениот број

- 1 Селектирајте "Preset Dial" од CALL мени
- 2 Селектирајте поставен број за да го избришете.
- 3 Селектирајте "Delete" → "yes".

Музички проток

Слушање музика од аудио уред

Слушајте музика преку аудио уред ако аудио уредот поддржува A2DP (Напреден Аудио Преносен Профил) на Bluetooth технологијата.

- 1 Поврзете ги единицата и Bluetooth аудио уредот (стр.16).
" " се појавува за време на поврзувањето.
- 2 Намалете го звукот на единицата.
- 3 Притискајте (SOURCE) додека "Bluetooth AUDIO" не се појави.
- 4 Вклучете репродукција на аудио уредот.
- 5 Прилагодете ја јачината на звукот.

Работење како аудио уред со оваа единицата

Можете да ги направите следните операции на оваа единица ако аудио уредот поддржува AVRCP (Аудио видео профил со далечински управувач) со Bluetooth технологија. (Работата е различна во зависност од аудио уредот).

За	Направете го ова
Прескок.лента	Притис.го дојстикот лево/десно
Враќање/напред	Притиснете и држете го дојсти- на лентата кот лево/десно.
Пауза	Притиснете 6 (PAUSE)*.

* Во зависност од уредот, можеби е потребно да го притиснете двапати.

Работа различна од претходната ќе се изведе на аудио уред.

Забелешки

- За време на репродукција на аудио уред, бројот на лентата, поминатото време и статусот на репродукцијата не се прикажуваат.
- Дури и ако на оваа единица изворот е сменет, репродукцијата на аудио уредот не престанува.

Совет

Можете да поврзете мобилен телефон кој поддржува A2DP (Напреден Аудио Преносен Профил) како аудио уред и да слушате музика.

Други дотерувања

Можете да дотерате неколку функции кога мобилниот телефон е компатибилен со Bluetooth функцијата и е поврзан како хендсфри уред.

- 1 Притиснете (Bluetooth) .
Мениот за Bluetooth функцијата се појавува
- 2 Селектирајте "Phone Settings."
- 3 Селектирајте го саканото мени.
- 4 Селектирајте дотерување.
- 5 Притиснете (Bluetooth) .

Phone Settings мени

" " ги покажува фабричките дотерувања.

Receive PB*1*2 (Именик за примени позиви)

За примање и меморирање на именикот од мобилниот телефон (стр.18).

Auto Answer

- "on": за започнување автоматски повик кога прима. Дотерајте го времето за започнување на повикот: "1 сек." - "60 сек."
- "off" (): да не се започнува со повик додека се притиснати (CALL), (MENU) или (Bluetooth).

Тон за звонење

- За менување на тонот за звонење.
- "Cellular"³(): за да се слуша тонот за звонење дотерајте со мобилен телефон.
- "Default": за слушање на тонот за звонење на оваа единица.

EC/MC Mode⁴ (Режим за поништување на ехо/Поништување на шум)

За намалување на ехото и шумот при разговор преку телефонот.

Дотерајте во "Mode 1" " " нормално. Ако квалитетот на звукот што се слуша е незадоволителен, дотерајте во "Mode 2" или "off".

Speaker Self⁴ (Селектирање на звучник)

За дотерување на тонот на звонење од предниот звучник, тонот при бирање и др. гласови.

- "FR-L" (): да се слуша од левиот канал на предните звучници.
- "FR-R": да се слуша од десниот канал на предните звучници.
- "Front": да се слуша од двата предни звучника.

Security

Забрана на лични информации во следниве менија впишете 4-дигитален пасворд (стр.17). "Dialed Calls, (бирани броеви) "Received Calls (примени повици), "Phonebook (именик), "Preset Dial (поставен повик), "Receive PB (именик за примени повици)". Ако дотерате во безбедност, "Security Locked" се појавува кога претходните менија работат. За да го отклучите, селектирајте "Unlock" и внесете го бројот на пасвордот.

*1 Ако "Security" е дотерано, "Security Locked" ќе се појави и работата не е можна.

*2 Ако е употребен карактер кој не може да се прикаже на оваа единица, не се прикажува правилно

*3 Во зависност од мобилниот телефон, тонот за звонење на оваа единица може да се слуша ако е дотерано во "Cellular".

*4 Можете да го дотерате за време на повикот.

Забелешка

Ако селектирате "Initialize" во дотерувањето Security, сите меморирани податоци ќе се избришат ("Повикани броеви", "Примени повици", "Именик" и "Поставени броеви").

Бришење на регистрацијата од поврзаните уреди

- 1 Притиснете (Bluetooth) .
Мени за Bluetooth функцијата се појавува.
- 2 Селектирајте "Connectivity" → "Hands-free Devices" или "Audio Devices".
Се појавува листа на регистрирани уреди.
- 3 Селектирајте уред за бришење.
- 4 Селектирајте "Delete" → "yes".

За бришење на сите уреди во селектираната листа, селектирајте "Delete All" во чекор 4.

Функција за автоматско поврзување

Ако копчето за палење на колата се дотера во ACC позиција, оваа единица автоматски ќе се поврзе со последно поврзаниот Bluetooth уред.